

Пишуваат:
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

DONYA-ПРЕНОСЛИВ CD/DVD ПЛЕЕР

Сигурно никогаш не сте слушнале за кинеската компанија Evergreen.

Новиот производ кој потекнува од нив е CD и DVD пренослив плеер со име Donya PDVD DN-805WOL.

Можеби овој производ е единствен од тој тип на пазарот,



може да репродуцира повеќе формати и воедно овозможува голема забава. Во пакет со плеерот ќе добиете и A/V кабел за негово поврзување со телевизор или со друг надворешен елемент за репродукција. На уредот не се наоѓа екранот туку тој е сместен на далечинскиот управувач, кој со кабел е поврзан со плеерот.

Интересно е да се напомене дека тежината на овој плеер е околу 200 грама без батерија, а неговите димензии се 139 x 149 x 20 см.

Напојувањето е со литиумска батерија која овозможува 8 часа аудио и 1 час видеопродукција, а таа е единствен недостаток на ова мало чудо.

Моментно овој производ веќе е застапен на пазарот, по цена од околу 100 долари.

ТЕЛЕФОНИРАЊЕ АЛА НР

Во септември 2002 година на пазарот се појави мобилниот телефон на компанијата SonyEricsson P800, прв уред кој покрај основните функции служеше и како PDA уред.

Подоцна, компанијата HP го пласираше и својот производ PocketPC телефон, кој содржи мобилен телефон и PDA уред базиран на оперативниот систем Windows Mobile на компанијата Microsoft.

По многуте одложувања, менување на изгледот и развојниот проект, овој уред многу повеќе нуди од сите други модели така што го рангираме како бр-



ој 1 во овој дел од индустријата за комбинирани уреди.

Има можност за доградување на постоечката меморија, многу е практичен и забавен во поглед на неговите можности, така што без двоумење можете да добиете повеќе функции во еден апарат.

ТАСТАТУРА КОЈА ЧУВСТВУВА ДОПИР

Тастатурите кои имаат сè повеќе копчиња стануваат сè поатрактивни за корисниците. Незамисливо е да се купи добар компјутер, а за возврат да не се земе добра тастатура, всушност и глумче.

Ви претставуваме еден поинаков начин за решавање на вашите многубројните прашања околу недостатоците на тастатурите.

На оваа тастатура, која е слична на логитечовите модели, се поставени многу копчиња за отворање на програмски апликации, корисна е поради двојното користење на речиси сите тастери со употреба на копчето F-Lock, со што тастерите F2 и F3 добиваат улога на undo и redo.

Овој, како и другите модели, ги содржи сите потребни мултимедијални функции, а фактот кој ја прави посебна тастатурата е тоа што Microsoft со неа подарува и безжичен оптички глушец, кој е базиран на Tilt технологија, со којшто се овозможува лесно и ефикасно шетање по страниците.

Во левиот дел е поставен сензор за читање отисоци од прсти, кој е биометрички и ги помни сите прсти од човечката рака кои се регистрирале.

Оваа задача е овозможена со софтверот кој го добивате на CD за инсталирање на овој комплет. Уживањето во новиот компјутер ќе биде поголемо ако го имате и овој мултимедијален комплет.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177